

20120802137

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА** **2012/150/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 13 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА** **ОДЛУКАТА 2011/872/ЗНБП ЗА АЖУРИРАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ЛИЦА, ГРУПИ** **И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 4 ОД** **ЗАЕДНИЧКАТА ПОЗИЦИЈА 2001/931/ЗНБП ЗА ПРИМЕНА НА ПОСЕБНИ МЕРКИ** **ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ**

Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/150/ЗНБП на Советот од 13 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/872/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, групи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничката позиција 2001/931/ЗНБП за примена на посебни мерки за борба против тероризмот.

Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за финансии, Управата за финансиско разузнавање, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2001/931/ЗНБП од 28 декември 2001 година во врска со примената на посебните мерки за борба против тероризмот и Одлуката 2012/150/ЗНБП на Советот од 13 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/872/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, групи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничката позиција 2001/931/ЗНБП за примена на посебни мерки за борба против тероризмот.

Член 6

Одлуката 2012/150/ЗНБП на Советот од 13 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/872/ЗНБП за ажурирање на списокот на лица, групи и правни лица кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 од Заедничката позиција 2001/931/ЗНБП за примена на посебни мерки за борба против тероризмот, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка се воведува на неодредено време

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4570/1
16 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.